

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА

ОПШТА БОЛНИЦА НОВО МЕСТО
СЛОВЕНИЈА

12 / 06 / 2014

ПРЕЗЕНТЕРИ

АКУШЕРКА МИТКОВСКА ЕЛИЗАБЕТА
АКУШЕРКА ЦАНЕВА МАРГАРИТА

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА

- Општата болница во Ново Место се наоѓа во централното градско подрачје и претставува регионална болница за околу 132.000 жители од општина Ново Место, Метлика, Требње и дел од општина Кршко. Болницата е регистрирана за вршење на здравствени услуги во специјализирани амбуланти, болничка дејност, дијализа, активности од примарната здравствена дејност меѓу кои и гинеколошката амбуланта.

- ⦿ **Акушерско-гинеколошкото одделение се состои од три спрата и тоа**
- ⦿ на првиот-амбулантски дел со пријавно
- ⦿ на вториот спрат се наоѓаат родилните сали и операционите сали
- ⦿ на третиот спрат се наоѓа гинеколошко акушерско одд. со интензивна нега.

- ◉ Во амбулантата се вршат прегледи со предходно закажан термин и пациентите се повукуваат преку домофон за прием во амбуланта .
- ◉ Акушерката овој прием го прави на високо професионален начин со писмени и усни инструкции за одделот за медицинска согласност за одредена интервенција како и нивно право за одбивање на одредена медицинска постапка .
- ◉ Пристап преку електронска картичка за основните генералии и нивно здравствено осигурување, доверливост на нивните податоци, приватноста и почитување на човековото достоинство и кодекс за однесување.

- Сите мед.сестри и акушерки се заштитени со закон и со тоа имаат право на нивна заштита.
- Во родилна сала се примаат трудница за раѓање со предходно направен прием во гинеколошка амб. Вкупно има четири родилни сали каде работат две акушерки во смена и еден доктор.

- Секоја родилна сала е опремена со комплет опрема и тоа
- родилен бокс апарат за ЦТГ со монитор на кој апарат трудницата е приклучена цело време се додека не се породила без разлика за временското растојание.



- ⦿ Беби терм, вага за новороденче , пултови со комплет материјали за работа на акушерката како и за згрижување на мајката и новороденчето каде се води породувањето и со присуство на сопругот на трудницата .
- ⦿ Запознавање на водење на безболно породување со помош на апарат ТЕНС со електроди за ублажување на родилните болки.



- ◉ ВО САМАТА БОЛНИЦА НА ГОДИШНО НИВО имаат околу 1200 породувања. Во родилна сала родилката се задржува 3 часа после породувањето и потоа се препраќа на акушерско одд. каде се работи по програмата на УНИЦЕФ - Мајка - Новороденче.

Во операционите сали се изведуваат сите гинеколошки операции и тоа :

- Vaginalna hysterectomia
- Hysteroscopia
- Laparoscopska hydrotubacia
- Endoscopska polypectomia
- Предна и задна cystoplastica
- LEDZZ оперативен зафат
- Plastica на гинеколошки органи labii
- TVT на гинеколошки органи
- laparoscopska totalna vaginalna hysterectomia
- Sectio cessarea
- A.A.

ИНСТРУМЕНТИ



⦿ TVT

Molj asclerator
za totalna
laparaskopska
hysterektomia



⦿ Sectio caesarea

Vaginalna
polypectomia



- Апаратите и инструментите се нови и најсовремени кои се стерилизираат во специјализиран оддел кој содржи филтер за нечист дел каде доагааат преку лифт се мијат , сушат машински и се стерилизираат со водена стерилизација во автоклав,но поседуваат и автоклав на плазма каде се врши термодезинфекција на одредени материјали кои не издржуваат високи температури,се пакува уредно со датум на стерилизација ,до кога важи стерилизацијата и кој ја обавува истата и потоа се препрака преку чистиот филтер со лифт до оперативниот блок или одделот.



- ⦿ **Класификацијата на отпад претставува исто така важен чекор на кој се придржуваат сите вработени и тоа на контаминиран медицински во црни вреќи, на хартија , на најлон и пвц во засебни вреќи означени со името на самата болница.**

- Хигиената е на највисоко ниво со голем број на анти бактериски и анти дезинфекциони средства со што се придонесува на чиста и уредна околина , со почитување на петте правила за хигиена на рацете и уредни протоколи за работа на секој вработен во зависност на кое рамотно место се наоѓа.
- Исто така болницата располага и со огромни количини на веш, постелнини , униформи и обувки како за персоналот така и за пациентите.



- Во болницата постојат засебни служби за услуга за храна, засебна техничка служба задолжена за хигиена, служба за пренос на крвни деривати и анализи до лабораторија, служба за достава на лекови за потребите на одеделот и засебна служба за администрација. Самите пациенти се ослободени од партиципација што значи дека трошковите за амбулантското и болничкото лекување го покрива фондот за здравствено осигурување на Словенија



- Мед. сестри и акушерките своето знаење го стекнале во специјализирани училишта за медицински насоки со примена на фантом кукла за употреба на на најразлични цели и потоа тие своето знаење се должни да го пренесуваат на следните генерации.
- Со посетата на општата болница Ново Место , се здобивме со дополнително практично и теоретско знаење кое би ни користело во понатамошната работа .

**ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО**